

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од друштвото ГЕНЕРАЛИ ЦЕЕ ХОЛДИНГ Б.В. (GENERALI CEE HOLDING B.V.) со регистрирано седиште на Влез 91, 1101 БХ Амстердам, Холандија преку адвокат Андреа Лазаревска од Скопје, на седницата одржана на ден 08.05.2019 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која ГЕНЕРАЛИ ЦЕЕ ХОЛДИНГ Б.В. (GENERALI CEE HOLDING B.V.) со регистрирано седиште на Влез 91, 1101 БХ Амстердам, Холандија ќе стекне индивидуална контрола осигурителните портфолија на друштвата во рамките на ЕРГО Групацијата, односно (i) портфолио за животна осигурување на друштвото ЕРГО Животно осигурување Зрт. со регистрирано седиште на ул. "Футо", бр. 47-53 4. ет, 1082 Будимпешта, Унгарија, (ii) портфолио за неживотно осигурување на друштвото ЕРГО Осигурително друштво унгарска подружница со регистрирано седиште на ул. "Футо", бр. 47-53 4. ет, 1082 Будимпешта, Унгарија и (iii) портфолио за животна и неживотно осигурување на ЕРГО Друштво за осигурување а.с. со регистрирано седиште на ул. "Приевозска" бр. 4Ц, 821 08 Братислава, Словачка преку купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

До Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисијата) на ден 08.04.2019 година, а дополнето на ден 15.04.2019 година и 19.04.2019 година согласно одредбите од член 15 став (1) од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот), ГЕНЕРАЛИ ЦЕЕ ХОЛДИНГ Б.В. (GENERALI CEE HOLDING B.V.) со регистрирано седиште на Влез 91, 1101 БХ Амстердам, Холандија ќе стекне индивидуална контрола осигурителните портфолија на друштвата во рамките на ЕРГО Групацијата, односно (i) портфолио за животна осигурување на друштвото ЕРГО Животно осигурување Зрт. со регистрирано седиште на ул. "Футо", бр. 47-53 4. ет, 1082 Будимпешта, Унгарија, (ii) портфолио за неживотно осигурување на друштвото ЕРГО Осигурително друштво унгарска

подружница со регистрирано седиште на ул. "Футо", бр. 47-53 4. ет, 1082 Будимпешта, Унгарија и (iii) портфолио за животно и неживотно осигурување на ЕРГО Друштво за осигурување а.с. со регистрирано седиште на ул. "Приевозска" бр. 4Ц, 821 08 Братислава, Словачка преку купопродажба на удели. Предметната трансакција претставува концентрација во смисла на член 12 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, прилозите кон истото и дополнувањето го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

1. Генерали ЦЕЕ е дел од Генерали Групацијата (Generali Group), мултинационална групација на осигурителни друштва присутна во повеќе од 50 земји, а која ја сочувваат повеќе од 400 друштва и има околу 70,000 вработени ("Генерали Групација"). Генерали Групацијата обезбедува широка лепеза на осигурителни услуги и поврзани услуги, поделени во три главни деловни сегменти - осигурување на имот и осигурување од незгода, осигурување на трговски друштва и животно осигурување. Исто така, Генерали Групацијата, меѓу другото, е активна и во управување со доброволни пензиски фондови, како и во управување со средства.

Генерали Групацијата има едно поврзано друштво во Република Северна Македонија – Друштвото КД Фондови АД Скопје со регистрирано седиште на ул. Македонија 16Б, Центар 1000, Скопје, Република Северна Македонија. Генерали Групацијата врши единствено ограничен број активности во Република Северна Македонија во секторот реосигурување и преку КД Фондови АД Скопје во секторот за управување со средства. Меѓутоа, тие активности не се од значење за процената на оваа концентрација.

Активностите на управување на средства на КД фондови во Северна Македонија се главно фокусирани на управување со инвестиции во фондови. КД Фондови управува вкупно четири заеднички фондови, од кои три се акционерски фондови и еден паричен фонд (money-market fund), односно:

-КД Кеш Депозит, паричен фонд кој служи за тековно вложување, без да постои временско ограничување за орочување на парите. Фондот нуди безбедност на влогот, висока стапка на принос за направениот депозит и можност за располагање со парите во секое време. Вложените средства се распоредуваат во капиталот на различни домашни банки, со што се подигнува квалитетот и сигурноста на влогот. КД Кеш Депозит е приватен фонд кој е втор по големина во Северна Македонија.

-КД Топ Брендони е глобално ориентиран акционерски инвестициски фонд кој служи за среднорочни и долгорочни инвеститори кои се толерантни на ризици. Средствата од КД Топ Брендони се инвестираат во акции или во најголемите мултинационални топ бренд компании.

-КД БРИК е акционерски фонд, кој служи за долгорочни инвеститори. Средствата се инвестираат во хартии од вредност од издавачи кои се од Бразил, Русија, Индија и Кина.

-КД Нова ЕУ, акционерски фонд, ги инвестира голем дел од средствата во хартии од вредности издадени од страна на нови или потенцијални членки на Европската Унија или од регионот на Југоисточна Европа, вклучувајќи ја и Северна Македонија. Фондот е наменет за големи и долгорочни инвеститори кои се посветени на континуирани и дисциплинирани инвестиции.

2. ЕРГО Групацијата е дел од Мјуних Ре Груп (Munich Re Group), меѓународна групација која е активна во сите осигурителни сегменти Деловната активност на целиот бизнис се состои од осигурителни портфолија на одредени друштва во рамките на ЕРГО Групацијата, односно (i) портфолио за животно осигурување на друштвото ЕРГО Животно осигурување Зрт. со седиште на адреса ул. "Футо", бр. 47-53 4.м, 1082 Будимпешта, Унгарија, ("ЕРГО Зрт УНГ"), (ii) портфолио за неживотно осигурување на друштвото ЕРГО Осигурително друштво унгарска подружница со адреса на ул. "Футо", бр. 47-53 4. ем, 1082 Будимпешта, Унгарија ("ЕРГО Фтп УНГ"), и (iii) портфолио за животно и неживотно осигурување на ЕРГО Друштво за осигурување а.с. со седиште на адреса ул. "Приевозска" бр. 4Ц, 821 08 Братислава, Словачка ("ЕРГО СК").

Целниот бизнис ниту е активен, ниту пак остварува приход во Република Северна Македонија. Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка б б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Д-р Владимир Наумовски